



This project is funded by
European Union



Финансиска помош на проекти во рамки на проектот:
„Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за зголемување на демократските процеси во Македонија,
Спроведуван од Здружение за одржлив развој - Милиеуконтант Македонија и Здружение на инженери за животна средина – Развојна Програма
Референтен број на проектот: Europe Aid/155322/DD/ACT/MK

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ

Име на проектот: Национална платформа за Б-интегрирани еколошки дозволи

Референтен број на проектот: IPA/2017/393-188/SG- НП_БИД; 03-30/2-11

Вкупен буџет на проектот: 849.045,00 МКД; 13.805,60 EUR

Финансиско учество на Милиеуконтант Македонија: 849.045,00 МКД; 13.805,60 EUR

Целни групи: Службеници од сите 84 општини во РСМ, ЗГ од областа на животната средина и одржлив развој, оператори на Б инсталации.

Име на организацијата лидер на проектот: ЗДРУЖЕНИЕ ЦЕЛОР – ЦЕНТАР ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ, Радовиш

Здружението ЦЕЛОР е домашна невладина, независна и непартиска организација, основана во Радовиш, јули 2006 год., со основна идеја за давање поддршка и услуги на граѓанското општество и придонес кон економскиот развој, социјалната добробит и заштита на животната средина. Организацијата дејствува и работи на локално, национално и меѓународно ниво. Центарот за локален развој им помага на граѓаните, граѓанските здруженија, локалните заедници, локалната самоуправа и бизнис секторот во нивните активности за изнаоѓање прифатливи алтернативи во решавањето на нивните проблеми, изготвување на планови, програми и активности кои ќе водат кон подобрување на условите на живеење и градење на одржливи заедници.

Име на организацијата партнер на проектот: Здружение Институт за обука КОЦКА, Скопје

Институтот за обуки „КОЦКА“ е непрофитно здружение на граѓани, организација која обезбедува обуки и консултантски услуги за граѓанските организации, меѓународните развојни организации, единиците на локална самоуправа (ЕЛС), бизнис секторот, како и јавни институции. Институтот „КОЦКА“ е карактеристичен по комбинирање на вештините и методите за обука, користење на специфични партиципативни техники изградени со користење на различни TOT курсеви.



The project implemented by Milieukontakt
Macedonia and SEE Development Program

Milieukontakt
Macedonia





This project is funded by
European Union



1. ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Општа цел на проектот е зголемување на пристапот до информации и учество на јавноста во постапката за Б-интегрирани еколошки дозволи

Специфична цел 1: Подобрување на транспарентноста во постапката за добивање на Б-интегрирани еколошки дозволи преку креирање на on-line платформа

Специфична цел 2: Зајакнување на капацитетите на општинските службеници за важноста и употребата на платформата

2. АКТИВНОСТИ НА ПРОЕКТОТ

Активност 1: Спроведување на истражување, прибирање на податоци за состојбата со издавањето на Б-интегрирани еколошки дозволи

Активност 2: Креирање на on-line платформа за постапката и процедурата за издавање на Б-интегрирани еколошки дозволи

Активност 3: Градење и/или зајакнување на капацитетите на граѓанските здруженија за пристап до информации и учество во ИСКЗ постапките

Активност 4: Промоција на резултатите од проектот

3. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ

Проектот почна на 15 јуни 2020 г. и ќе биде спроведен во рок од 6 месеци, до 15.12.2020 г.

4. КОНТАКТ ЛИЦЕ

Столе Георгиев, претседател

Тел. 078 462 262

Мејл: celormk@gmail.com; contact@celor.org.mk; georgiev@celor.org.mk

ЗДРУЖЕНИЕ ЦЕЛОР – ЦЕНТАР ЗА ЛОКАЛЕН РАЗВОЈ,

Кеј 8-ми септември бр.7, 2420 Радовиш



The project implemented by Milieukontakt
Macedonia and SEE Development Program

